

КАКО СЕ СОЗДАВААТ КОЛОНИИ?

Држава во вистинска смисла на зборот има влада, има институции, има буџет, економски параметри, царини. Една територија има само номинална влада, номинални институции и параметри и сите тие се контролирани од ММФ. Сè друго е затворено и подведено под стечај по налог на Светска банка. Наметнати се кредити на некои места и со каматна стапка до 60 отсто, како што е случајот во Бразил, Боцвана и сл. Практично нема индустрија и земјоделство, затоа што тие се дестабилизирани и практично уништени. По убивањето на економијата следува отворање слободни пазари.

Пишува:
Мишко ТАЛЕСКИ

Меѓународниот монетарен фонд има т.н. мултилатерален договор за инвестиции. Потпишувањето води до уништување на соодветната држава, која буквално е ставена на нишан. Некои мислат дека ММФ и Светска банка играат контрадикторни улоги, што не е точно. Тие се само две од-

и сл. Таа всушност ја работи истата работа како и ММФ, само имаат различни одговорности во Третиот свет. Ретко кој, пак, ја гледа врската меѓу ММФ и НАТО. Тие имаат направено добар дил. Тоа можеше да се види и на Косово. ММФ и Светска банка имаат направено повоен економски план, кој вклучува и рефор-



Универзалната формула за наводниот економски напредок, која ја форсира ММФ и ја наметнува секаде, без разлика на цивилизациските, културните, политичките и верско-националните разлики, е составена од неколку елементи. Првиот елемент е според начелото на слободниот пазар, да се уништат сите мерки на заштита на домашното производство, почнувајќи од царините до субвенциите на стопанските гранки и субјектите од витално значење за националната економија. Домашната економија е потисната од странски стоки двојно или тројно поевтини од сопствените. Всушност, станува збор за мерка, која има цел да го олесни пристапот на странскиот капитал во земјата по начелото - минимална инвестиција - максимален профит. Кога странскиот инвеститор ќе искористи сè што може да се искористи, кога ќе ја затруе животната средина и екологијата ќе ја сведе на критично ниво, тогаш тој ја напушта земјата и се сели на ново место, за нов плен. Вториот елемент е забрзаната приватизација на државниот имот. Тоа подразбира распродажба на националното богатство и често таквата приватизација оди на вересија. На тој начин, припадниците на политичките номенклатури и мафијата стануваат сопственици на народниот имот, купувајќи го за најминимални цени или, пак, го крадат. Третиот елемент се состои во барањето на ММФ земјата да потпадне под постојана девалвација на националната валута. Тоа е уште еден од методите за самоубиство на националната економија. Сепак, ММФ ќе ги убедува државните власти дека тоа е нужно средство за подобрување на конкурентивноста на домашните производи на странскиот пазар. Државата нема што да им понуди на странските пазари, освен сопствената земја и суровините, полуфабрикати и евтина работна сила.

делни институции, кои слично работат. Всушност, тие се средства во рацете на западните земји со кои се постигнува осиромашување на малите држави и нивно претворање во обични територии. Сепак, многумина веруваат дека Светска банка има хуман пристап, дека нејзиното мешање во одредени работи е заради олеснување на сиромаштијата

ми на слободниот пазар. Работат заедно. Ако некоја земја ја одбие интервенцијата на ММФ, тогаш влегува НАТО или некои прикриени агенции, па тие создаваат услови кои одговараат да се прифати програмата на ММФ. Земјите, пак, кои ќе го прифатат ММФ ќе бидат уништени со потписот на документите кои им ги наметнува Фондот.

Она што денес се случува во централна Азија е токму тоа. Заедно со воведувањето реформи и програмата за приватизација на ММФ и Светска банка се наметнува не само НАТО, туку и тајните служби преку своите разузнавачки операции. Институциите на војната и економскиот менаџмент се мешаат едни со други на глобално ниво. На тој начин, многу земји се ослабени поради регионалните конфликти во кои се вмешани елитите од Западот. Во последните години од минатиот век ОБК беше најкарактеристичен пример за тоа. Станува збор за манипулирани конфликти, особено таму каде што во план е изградба на стратешки нафтоводи, а тие, пак, се поврзани со трговијата со наркотици. Хиерархиски тоа изгледа вака: навидум на прв план стојат Обединетите нации и нивните мировни сили, кои се во координација со НАТО; следуваат ММФ и Светска банка, регионалните банки за развој и др. Понекогаш и војната создава услови за навлегувањето на овие институции во одредени региони. Говорејќи отворено, ММФ лично врши дестабилизација, како што беше случај со Ин-

донезија. Фондот направи секој остров на оваа земја, а ги има околу 2.000, да функционира како посебна држава во економска смисла. И секако, по ова, идејата за самостојност станува многу поинтересна и поактуелна за многу различни етнички групи. Вакви случаи има многу: Југославија, Бразил, поранешниот СССР. На таков начин, со гаранција се произведуваат конфликтни ситуации и внатрешни раздори. Сиромаштијата ги тера луѓето да почнат да се борат. Тоа е т.н. процес на реколонизација. Земјите се претвораат во територии, суштински во колонии.

Држава во вистинска смисла на зборот има влада, има институции, има буџет, економски параметри, царини. Една територија има само номинална влада, номинални институции и параметри и сите тие се контролирани од ММФ. Сè друго е затворено и подведено под стапак по налог на Светска банка. Наметнати се кредити на некои места и со каматна стапка до 60 отсто, како што е случајот во Бразил, Боцвана и сл. Практично нема индустрија и земјоделство, затоа што тие се дестабилизирали и

КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКИОТ КРИМИНАЛ

Се поставува прашањето како засегнатите држави да се одбранат од оваа хегемонија и од процесот на неоколонијализам? Познавачите на приликите велат дека тоа не може да се направи со поединечно движење. Во моментот и не постои стратегија за спротивставување на оваа номенклатура, која пали и жари низ планетата. Зошто? Затоа што во новоформираните држави и области - протекторати за водачи се поставуваат луѓе од подземјето (гангстери, хоштапери и бандити), со сомнително минато и преку нив најлесно се владее. Најочигледен пример за ова е Косово. Таму, на чело на народот прво беше Хашим Таџи, озлогласен водач на ОВК, кој претставуваше марионета во рацете на Западот. Потоа по наводните демократски избори за шеф на владата истиот Запад го назначи Рамуш Харадинај, кој по ништо не се разликува од неговиот соборец во ОВК, Таџи. Западот тешко владее со легално избраните функционери низ светот.

пере пари. Станува збор за интензивирањето на сивата економија, а тоа е криминалната економија. Тоа ги обесхрабрува вистинските политички елементи во општеството и ги доведува во подредена позиција. Овој тип на колапс создава услови за побунување, дестабилизација на земјата и нејзино претворање во територија со лик на колонија.

АРГЕНТИНСКИОТ МОДЕЛ НА ММФ

Пред неколку години, немирите во Аргентина беа инспирирани токму од вакви и слични прашања и проблеми. Незадоволниот народ ја тргна од тронот власта заедно со претседателот. Аргентина им подлегна на коруптивните зафати на ММФ. Таа беше новата цел, новата дестинација на неоколонијализмот т.е. новиот светски поредок, базиран врз основите на феодализмот. Со јавна поддршка од ММФ, преку коруптивните процеси, Аргентина беше вовлечена во социјални немири и доведена до работ на граѓанска војна. Сосема оправданите социјални немири проследени со невиден вандализам беа вовед во цивилна војна. Со продажбата на банките на странците и со приватизацијата на општествените претпријатија беа напреднати процесите на богатеење на малубројни индивидуи, на сметка на сè поголемиот број невработени сиромашни семејства. На тој план се забележуваат сличности меѓу состојбите во Аргентина и во Хрватска. Приватизацијата во оваа поранешна ју република ги уништи општествените претпријатија, со што им се намали вредноста, а потоа со менаџерски кредити ги купија странски бизнисмени, со што се затворија многу работни места. Оние кои останаа на работните места работат и за оние отпуштените. Работниот ден во Аргентина се зголеми на 16 часа, а платите останаа речиси исти. Заклучокот на економските експерти е следен: веднаш да се запре приватизацијата по моделот по кој досега таа се спроведувала (тоа кај нас се нарекува ревизија на приватизацијата).

Кога мисијата на ММФ ќе влезе во некоја земја и ќе побара да се променат општествените и економските констелации како услов за заеми и кредити, тоа во најмала рака се поистоветува со класично бомбардирање врз една земја и психичко уништување на населението. ММФ наредува да се затворат болници, училишта и фабрики. Тоа секако повеќе чини од бомбардирањето на тие објекти, но крајната цел е иста - уништување на земјата - пишува во една своја колона истакнатиот светски економист Мајкл Чосудовски - професор на Универзитетот во Отава.

всушност уништени. По убивањето на економијата следува отворање слободни пазари. Тогаш локалните капиталистички претпријатија треба да позајамат кредити со високи каматни стапки од локалните банки за да се натпреваруваат со производите од САД или од Европа, каде што стапките се 6 или 7 отсто. Смешно. Овие реформи, пред сè, се насочени кон уништување на локалниот капитализам.

Поради тоа, потребна е одредена процедура, која на власт ќе доведе луѓе посветени на идеалите на големите сили. Но, интересен е и фактот што на овие гангстерски типови облечени во политички одела никогаш не им се дава моќ за да управуваат, туку тие се управувани. Еден важен аспект на ова е тоа што ММФ соработува со тие новопоставени политички моќници и преку нив, преку не легалната трговија, шверцот и слично



**ADNAN REISEN
STUTTGART**

ADNAN D.o.o. Lazani
Tel.: 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
e-mail: dautoski@web.de

Director Aljza Dautoski

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRI BITOLA

BALI D.o.o Struga
Mob. 070 / 247 920
0173 / 9410324

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot